

Од лицето _____ со ЕМБГ _____,
во работен однос кај работодавачот _____ на работно
место _____, а заради обезбедување на наплата на побарувањето по Договор бр.
_____ од _____ година, ја давам следната

ИЗЈАВА - СОГЛАСНОСТ ЗА СТАВАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА НА ПЛАТА

1. На мојата плата што ја примаам кај работодавачот, согласен сум да се стави административна забрана за отплата на обврските по гореспоменатиот Договор, во износ _____ денари, при што од секоја исплата на плата да ми се запира месечно по _____ денари, односно месечно по _____ денари, согласно прегледот на парични текови за потребите на пресметка на СВТ (план за измирување) кој претставува прилог и составен дел на оваа изјава.

2. Го овластувам работодавачот да ги уплатува средствата што ќе се запираат од мојата плата на сметката за плаќање на кредитокорисникот во Универзална Инвестициона Банка АД Скопје со број _____, истиот ден, а најдоцна наредниот ден од денот на исплата на платата, до конечно измирување на обврските по Договорот.

3. Согласен сум, доколку се вработам кај друг работодавач, оваа административна забрана што е ставена врз мојата плата, сегашниот работодавач да ја достави на новиот работодавач, заедно со документацијата за побарувањето и извештајот за достасаните и неплатени износи и за тоа да ја извести Банката.

4. Изјавувам дека немам задршки врз мојата плата, заради намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или по основ на намалување односно губење на работната способност и за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот, кое е определено по ставањето на оваа забрана.

Дата ____/____/_____
Место _____

РАБОТНИК

(име презиме и потпис)

(назив и штембил на друштвото
или друго правно лице)
Бр. _____
Дата _____

АДМИНИСТРАТИВНА ЗАБРАНА НА ПЛАТА

На основа на писмена изјава-согласност на работникот, _____, со ЕМБГ _____, да се стави административна забрана на плата во корист на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје (согласно законската регулатива), за отплата на обврски по Договор бр. _____ од _____ година, се обврзуваме дека по доставувањето на оваа административна забрана, во целост ќе вршиме забрана и тоа:

1. Задршка на месечен ануитет во износ _____ денари, односно во износ _____ денари, согласно прегледот на парични текови за потребите на пресметка на СВТ (план за измирување) кој претставува прилог и составен дел на оваа административна забрана и ќе се уплатува на сметката за плаќање на кредитокорисникот во Универзална Инвестициона Банка АД Скопје со број _____, секој месец најдоцна до _____ во месецот, почнувајќи од _____ година и ќе трае сè до конечното и целосно отплатување на побарувањата на Банката.

2. Оваа забрана ќе биде во сила сè додека Банката не не извести дека обврските се целосно отплатени.

3. Се обврзуваме да го задржиме од платата на работникот, износот на евентуалните трошоци (помалку платени камати, казнена камата, договорни казни, опомени и др.) кои ќе настанат поради нередовна отплата на обврските или принудно извршување, а врз основа на доставена конечна пресметка - известување од Банката.

4. Се обврзуваме да ја известиме Банката за евентуален престанок на работниот однос на работникот по било кој основ, за засновање на правен однос со друго лице или пензионирање, во рок од 8 дена по настанатата промена и да ја предадеме административната забрана на плата со целокупната кредитна документација на новиот работодавач.

5. Во моментот на издавањето на административната забрана на плата на работникот потврдуваме дека:

- има / нема друга административна забрана или постапка за ставање на истата,

- нема решение за намирување на побарување по основ на законско издржување, за надомест на штета настаната по основ на нарушување на здравјето или намалување односно губење на работната способност, за надомест на штета по основ на загубено издржување поради смрт на издржувачот.

Управител _____
име и презиме _____ своерачен потпис

(печат)

Одговорен сметководител

име и презиме _____ своерачен потпис